

Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков" еднодушно ги поддржува и учествува во сите активности кои придонесуваат за поголема грижа за македонскиот јазик и постојано укажува на недоследностите во употребата на македонскиот јазик во јавното општење.

Според Законот задолжително е лектурирање на изданијата, дневните весници, телевизиските програми итн., а имаме државни институции, министерства при Владата без лектор, имаме нелектурирани собраниски и владини извештаи, нелектуриран текст на Интернет-страниците на министерствата, што секако не би требало да се случува.

Пишува: Милева ЛАЗОВА



Неодамна, во рамките на одбележувањето на манифестацијата "Година на македонскиот јазик" во Собранието на Република Македонија се одржа јавна расправа на тема "Македонскиот јазик во политичката комуникација". Расправата ја водеа претседателката на Програмско-организацискиот одбор Лилјана Поповска, д-р Александра Гуркова од Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков", проф. д-р Људмил Спасов од Филолошкиот факултет "Блаже Конески", а учествуваа и претставници на повеќе електронски и печатени медиуми.

Во име на Институтот за македонски јазик "Крсте Мисирков", како соорганизатор на јавната расправа, што е дел од програмските активности на манифестацијата "Година на ма-

кога јазикот во политичкото општење ни е обременет со ненужни зборови и изрази, претежно од англискиот јазик, неразбирливи за пошироката јавност. Денес стана пообично да се зборува за **имплементација** наместо за **исполнување на договори**, за **мониторинг** наместо за **набљудување**, за **брифинг**, **прес**, **агенда** итн., веројатно поради тоа што имаме **респект**, но не и **почит** за соодветните зборови во сопствениот јазик. Дали во духот на евроинтеграциите, не ги отворивме пошироко вратите за туѓите зборови. Се употребуваат и заемки од други јазици како, на пример, од турскиот, па можеме да слушнеме и **бујрум** и **аирлија**, расправи за **арамии**, **кодоши**, за **дубари** и **ујдурми**, гледање **сеир**, па работење по туѓ **урнек**, слушаеме кој е за **резил**, а кој не е итн. Во јазикот на политичарите многу чести се и србизмите како, на пример, **ваљда**, **наравно**, **али**, **ипак**, **стално**, **увек**, **накнадно** и многу

## "ВАЉДА УРНЕК ЗА УЈДУРМИ АЛИ ИПАК НАКНАДНО ДУБАРИ ЗА РЕЗИЛ"

кедонскиот јазик", свое кратко излагање имаше и директорката на спомнатиот Институт, Лилјана Макаријоска.

"Изборот на темата за расправа не е случаен. Со демократизацијата на нашето општество, преку пренесувањето на собраниските седници, информациите за општествено-политичките настани, политичкото општење е дел од нашето секојдневије. Токму затоа поголема е и одговорноста за јавно изречениот збор, но и за јазикот на кој се одвива политичката комуникација. По согледувањето на неповолните состојби неодамна Собранието ги донесе измените на Законот за употреба на македонскиот јазик, кои предвидуваат високи казни за непочитување на Законот. Тогаш граѓаните ни се обраќаа со многу прашања.

Се прашуваме дали пратениците кои го изгласаа Законот се грижат за правилната употреба на македонскиот јазик? Навистина, дали се грижат доволно за правото на јавно говор, кога постојано сме сведоци на погрешното акцентирање, па тие како **Македонци**, покренуваат **постапка**, зборуваат за **приватизацијата**, **демократијата**, **демократизацијата на општеството**. Дали се грижат доволно

други", истакна Макаријоска.

Како што понатаму кажа Макаријоска, според Законот задолжително е лектурирање на изданијата, дневните весници, телевизиските програми итн., а имаме државни институции, министерства при Владата без лектор, има нелектурирани собраниски и владини извештаи, нелектуриран текст на Интернет-страниците на министерствата, што секако не би требало да се случува.

"Секако, акцентот не би требало да го ставаме на казнената политика туку, пред сè, на јакнењето на јазичната свест, на соработката со институциите, чија основна дејност е проучувањето и грижата за правилната употреба на македонскиот јазик, на ангажирањето на големиот број невработени лектори, на квалитетот на изучувањето на македонскиот јазик во образовниот систем. Резултатите од анкетата која се спроведува на Интернет-страницата на 'Годината на македонскиот јазик' укажуваат дека дури 52 отсто од граѓаните сметаат дека воопшто не се грижиме за сопствениот јазик. А зарем грижата за мајчиниот јазик не е долг, обврска од која никој од нас не е ослободен. Расправата за македонскиот јазик не почнува денес, посакуваме да не трае само годинава и сите заедно да придонесеме за употребата на македонскиот јазик во сите области на неговата употреба", додаде Макаријоска.